

У К А З
ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

2005

.07-2637/1

5 2005

5

Бранко Црвенковски, . .

- Љупчо Јордановски, . .

ЗАКОН
ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА
ЗАКОНОТ ЗА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

1

(
 44/95, 24/96, 34/96, 35/97, 82/99, 29/2002, 40/2003, 42/2003 67/2004) 38 " 2 3
 : " " :
 " , "

2

91 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 16,
 :
 "

9, 10, 11, 12 13

17, 18, 19, 20 21.

108 2 3, :

"

."

111 : "

:"

4

"

-

-

."

5

114

:

"

33

3, 35, 37, 38

1, 2

3

39

2

,

2006/2007

."

6

115

:

"

2005/2006

,

("

"

59/94 66/94)."

7

91

9

,

Agency for International Development.

United States

8

."

"

